

## Macedonia2025 Summit Press Clipping

### Present media:

**Tv channels:** MRT1; MRT2; TV Nova; Tanjug.Tacno; Kanal5; Alfa Tv; Sitel; Al Jazeera; 24vesti, Telma; Satelitska programa na makedonsko radio; makedonsko radio-Turska Programa; Alsat

**Internet portals:** faktor.mk; smartportal.mk; marili.mk; bi.mk; biznisvesti.mk; ekonomija I biznis; fakulteti.mk; enauka.mk; inovativnost.mk; denar.mk; tocka.com.mk.

**Press agencies:** Anadolu agency; Macedonian Information Agency

**Newspapers:** Ekonomija I Biznis; Utrinski vesnik; Vecer

### Media tags:

1. Започна Самитот Македонија2025 – Настан што го дефинира технолошко-деловниот импулс на македонското стопанство:  
<http://www.smartportal.mk/kompanii/nastani/zapocna-makedonija2025-samit/>
2. Започна Самитот Македонија2025 – Настан што го дефинира технолошко-деловниот импулс на македонското стопанство: <http://faktor.mk/zapocna-samitot-makedonija2025--nastan-shto-go-definira--tehnoloshko-delovniot-impuls-na-makedonskoto-stopanstvo>
3. Започна Самитот Македонија2025 – Настан што го дефинира технолошко-деловниот импулс на македонското стопанство: <http://bi.mk/zapocna-samitot-makedonija2025-nastan-shto-go-definira-tehnoloshko-delovniot-impuls-na-makedonskoto-stopanstvo/>
4. Започна Самитот Македонија2025 – Настан што го дефинира технолошко-деловниот импулс на македонското стопанство: <http://tocka.com.mk/1/210833/zapocna-samitot-makedonija2025-nastan-sto-go-definira-tehnolosko-delovniot-impuls-na-makedonskoto-stopanstvo>
5. Започна Самитот Македонија2025 – Настан што го дефинира технолошко-деловниот импулс на македонското стопанство: <http://denar.mk/125758/ekonomija/zapocna-samitot-makedonija>
6. Започна Самитот Македонија2025 – Настан што го дефинира технолошко-деловниот импулс на македонското стопанство:  
<http://www.marili.com.mk/dropion/?page=1053>

7. Започна Самитот Македонија2025 – Настан што го дефинира технолошко-деловниот импулс на македонското стопанство: <http://www.biznisvesti.mk/zapochna-samitot-makedonija2025-nastan-shto-go-definira-tehnoloshko-delovniot-impuls-na-makedonskoto-stopanstvo/>
8. За развој на економијата, македонските компании да ја интензивираат соработката со дијаспората!: <http://daily.mk/vesti/razvoj-ekonomijata-makedonskite-kompanii-intenziviraat-sorabotkata>
9. Медиа Агрегатор:<http://vesti.mk/news/10726121/zapochna-samitot-makedonija2025>
10. Медиа агрегатор: <http://www.time.mk/c/cbd19ded10/makedonija-2025-razvoj-na-novi-tehnologii-i-iskoristuvanje-na-obnovlivite-izvori-na-energija.html>
11. Видео-Танјуг без наслов [http://www.tanjug.rs/multimedia\\_en.aspx?izb=v&&GallID=248718](http://www.tanjug.rs/multimedia_en.aspx?izb=v&&GallID=248718)
12. Македонија да се стави на прво место: <http://mrt.com.mk/node/35396>
13. „Македонија 2025“: Развој на нови технологии и искористување на обновливите извори на енергија: <http://mrt.com.mk/node/35457>
14. Заврши Самитот на Македонија2025: <http://tera.mk/zavrshi-samitot-na-makedonija2025/>
15. Македонија2025- Поттик за македонските претприемачи да целат кон интегриран пристап поддржан од технолошкиот напредок: <http://bi.mk/makedonija2025-pottik-za-makedonskite-pretprimachi-da-celat-kon-integriran-nastap-poddrzhan-od-tehnoloshkiot-napredok/>
16. Петтиот Самит на Македонија2025 – Поттик за македонските претприемачи да целат кон интегриран настап <http://republika.mk/671467>
17. Петтиот Самит на Македонија2025 – Поттик за македонските претприемачи да целат кон интегриран настап: <http://start.mk/article/192923/pettiot-samit-na-makedonija2025-pottik-za-makedonskite-pretprimaci-da-celat-kon-integriran-nastap>
18. Петтиот Самит на Македонија2025 – Поттик за македонските претприемачи да целат кон интегриран настап поддржан од технолошките напредоци: <http://denar.mk/125883/ekonomija/pettiot-samit-na-makedonija>
19. Петтиот Самит на Македонија2025 – Поттик за македонските претприемачи да целат кон интегриран настап поддржан од технолошките напредоци: <http://lider.mk/2016/10/21/pettiot-samit-na-makedonija2025-pottik-za-makedonskite-pretprimaci-da-celat/>

20. Петтиот Самит на Македонија2025 – Поттик за македонските претприемачи да целат кон интегриран настап поддржан од технолошките напредоци:  
<http://tocka.com.mk/1/211006/pettiot-samit-na-makedonija2025-pottik-za-makedonskite-pretpriemaci-da-celat-kon-integriran-nastap-poddrzan-od-tehnoloskite-napredoci%20>
21. Петтиот Самит на Македонија2025 – Поттик за македонските претприемачи да целат кон интегриран настап поддржан од технолошките напредоци: <http://faktor.mk/pettiot-samit-na-makedonija2025--pottik-za-makedonskite-pretpriemachi-da-celat-kon-integriran-nastap-poddrzan-od-tehnoloshkite-napredoci>
22. Петтиот Самит на Македонија2025 – Поттик за македонските претприемачи да целат кон интегриран настап поддржан од технолошките напредоци:  
<http://www.biznisvesti.mk/pettiot-samit-na-makedonija2025-pottik-za-makedonskite-pretpriemachi-da-tselat-kon-integriran-nastap-poddrzan-od-tehnoloshkite-napredotsi/>
23. Заврши петтиот Самит на Македонија2025:  
<http://www.smartportal.mk/kompanii/nastani/zavrsi-petiot-samit-makedonija-2025/>
24. Електрични возила ќе возат по паметни градови, а лекарите ќе лекуваат со помош на вештачка интелигенција: <http://vecer.mk/ekonomija/elektrichni-vozila-kje-vozat-po-pametni-gradovi-a-lekarite-kje-lekuvaat-so-pomosh-na>
25. Самит Македонија 2025 – Меѓународни искуства и ангажирање на дијаспората за напредна држава: <http://pozitiv.mk/samit-makedonia-2025-megjunarodni-iskustva-i-angazhiranje-na-diasporata-za-napredna-drzhava/>
26. Започна самитот на Македонија 2025:  
<http://aktuelno24.mk/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B02025>
27. Започна Самитот Македонија2025 – Настан што го дефинира технолошко-деловниот импулс на македонското стопанство: <http://bi.mk/zapochna-samitot-makedonija2025-nastan-shto-go-definira-tehnoloshko-delovniot-impuls-na-makedonskoto-stopanstvo/>
28. Започна Самитот Македонија2025 – Настан што го дефинира технолошко-деловниот импулс на македонското стопанство: <http://tocka.com.mk/1/210833/zapocna-samitot-makedonija2025-nastan-sto-go-definira-tehnolosko-delovniot-impuls-na-makedonskoto-stopanstvo%20>
29. ЗАПОЧНА САМИТОТ МАКЕДОНИЈА2025 – НАСТАН ШТО ГО ДЕФИНИРА ТЕХНОЛОШКО-ДЕЛОВНИОТ ИМПУЛС НА МАКЕДОНСКОТО СТОПАНСТВО:  
[http://www.fakulteti.mk/news/16-10-20/zapochna\\_samitot\\_makedonija2025\\_-\\_nastan\\_shto\\_go\\_definira\\_tehnoloshko-delovniot\\_impuls\\_na\\_makedonskoto\\_stopanstvo.aspx](http://www.fakulteti.mk/news/16-10-20/zapochna_samitot_makedonija2025_-_nastan_shto_go_definira_tehnoloshko-delovniot_impuls_na_makedonskoto_stopanstvo.aspx)

30. Започна Самитот Македонија2025 – Настан што го дефинира технолошко-деловниот импулс на македонското стопанство: <http://faktor.mk/zapochna-samitot-makedonija2025--nastan-shto-go-definira--tehnoloshko-delovniot-impuls-na-makedonskoto-stopanstvo>
31. Започна Самитот Македонија2025: <http://makfax.com.mk/ekonomija/makedonija/zapocna-samitot-makedonija2025>
32. Започна Самитот Македонија2025 – Настан што го дефинира технолошко-деловниот импулс на македонското стопанство: <http://www.biznisvesti.mk/zapochna-samitot-makedonija2025-nastan-shto-go-definira-tehnoloshko-delovniot-impuls-na-makedonskoto-stopanstvo/>
33. Започна Самитот Македонија2025 – Настан што го дефинира технолошко-деловниот импулс на македонското стопанство: <http://www.smartportal.mk/kompanii/nastani/zapocna-makedonija2025-samit/>
34. ЗАПОЧНА САМИТОТ МАКЕДОНИЈА2025 – НАСТАН ШТО ГО ДЕФИНИРА ТЕХНОЛОШКО-ДЕЛОВНИОТ ИМПУЛС НА МАКЕДОНСКОТО СТОПАНСТВО: <http://ekonomijaibiznis.mk/News.aspx?id=21499>
35. Петти Самит на Македонија 2025: <http://tvnova.mk/vesti/makedonija/petti-samit-na-makedonija-2025/>
36. Помалку од две недели до почетокот на Самитот на Македонија2025: <http://tocka.com.mk/1/209866/pomalku-od-dve-nedeli-do-pocetokot-na-samitot-na-makedonija2025%20>
37. Месецов ќе се одржи петтиот самит на Македонија2025: <http://tvnova.mk/vesti/ekonomija/mesecov-ke-se-odrzhi-pettiot-samit-na-makedonija2025/>
38. Помалку од две недели до почетокот на Самитот на Македонија2025: <http://denar.mk/124895/ekonomija/pomalku-od-dve-nedeli-do-pocetokot>
39. ПОМАЛКУ ОД ДВЕ НЕДЕЛИ ДО ПОЧЕТОКОТ НА САМИТОТ НА МАКЕДОНИЈА2025: <http://www.fakulteti.mk/news/16-10-10/pomalku-od-dve-nedeli-do-pocetokot-na-samitot-na-makedonija2025.aspx>
40. Помалку од две недели до почетокот на Самитот на Македонија2025: <http://bi.mk/pomalku-od-dve-nedeli-do-pocetokot-na-samitot-na-makedonija2025/>
41. Помалку од две недели до почетокот на Самитот на Македонија2025: <http://www.smartportal.mk/kompanii/nastani/pomalku-od-dve-nedeli-samitot-makedonija2025/>
42. Помалку од две недели до почетокот на Самитот на Македонија2025: <http://www.biznisvesti.mk/pomalku-od-dve-nedeli-do-pocetokot-na-samitot-na-makedonija2025/>
43. Самит Македонија 2025: Дијаспората по петти пат ќе се обиде да му помогне на домашниот бизнис: <http://emagazin.mk/vesti/vest/26381>

44. САМИТОТ НА МАКЕДОНИЈА2025 ПОВИКУВА НА ОДРЖЛИВ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ СО АКЦЕНТ НА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА И ПАМЕТНИ ТЕХНОЛОГИИ: <http://ekonomijaibiznis.mk/News.aspx?id=21491>
45. НАТПРЕВАР ЗА СТАРТ-АП КОМПАНИИ Get in the Ring 2016 & Startup Europe Awards 2016: <http://think.mk/pregled/natprevar-za-startap-kompanii>
46. Натпревар за старт-ап компании: <http://www.smartportal.mk/kompanii/nastani/get-in-ring-2016/>
47. Петти самит на Македонија 2025: <http://vecer.mk/ekonomija/petti-samit-na-makedonija-2025>
48. Петти самит на Македонија 2025: <http://start.mk/article/189166/petti-samit-na-makedonija-2025>
49. Мерење на прогресот на економскиот развој, панел на Самитот на Македонија2025 во Скопје: <http://denar.mk/124255/ekonomija/merenje-na-progresot-na-ekonomskiot-razvoj>
50. Обновливите извори за енергија и паметните иновации, предизвик за македонските професионалци на Самитот на Македонија2025 во Скопје: <http://faktor.mk/obnovlivite-izvori-za-energija-i-pametnite-inovacii-predizvik-za-makedonskite-profesionalci-na-samitot-na-makedonija2025-vo-skopje>
51. ДОБИЈ БЕСПЛАТНО УЧЕСТВО ЗА НАЈГОЛЕМИОТ БИЗНИС НАСТАН ВО МАКЕДОНИЈА: <http://www.fakulteti.mk/news/16-09-28/dobij-besplatno-uchestvo-za-najgolemiot-biznis-nastan-vo-makedonija.aspx>
52. Самитот на Македонија 2025 повикува на одржлив економски развој и на паметни технологии: <http://www.mkd.mk/makedonija/ekonomija/samitot-na-makedonija-2025-povikuva-na-odrzhliv-ekonomski-razvoj-i-na-pametni>
53. Самитот на Македонија2025 повикува на одржлив економски развој со акцент на обновливи извори на енергија и паметни технологии: <http://denar.mk/123754/ekonomija/samitot-makedonija>
54. Самитот на Македонија2025 повикува на одржлив економски развој со акцент на обновливи извори на енергија и паметни технологии: <http://bi.mk/samitot-na-makedonija2025-povikuva-na-odrzhliv-ekonomski-razvoj-so-akcent-na-obnovlivi-izvori-na-energija-i-pametni-tehnologii/>
55. Самитот на Македонија2025 повикува на одржлив економски развој: <http://www.smartportal.mk/kompanii/drugi/summit-makedonija2025/>
56. Самитот на Македонија2025 повикува на одржлив економски развој со акцент на обновливи извори на енергија и паметни технологии: <http://tocka.com.mk/1/208574/samitot-na-makedonija2025-povikuva-na-odrzliv-ekonomski-razvoj-so-akcent-na-obnovlivi-izvori-na-energija-i-pametni-tehnologii%20>

57. Самитот на Македонија2025 повикува на одржлив економски развој со акцент на обновливи извори на енергија и паметни технологии: <http://faktor.mk/samitot-na-makedonija2025-povikuva-na-odrzliv-ekonomski-razvoj-so-akcent-na-obnovlivi-izvori-na-energija-i-pametni-tehnologii>
58. Самитот на Македонија2025 повикува на одржлив економски развој со акцент на обновливи извори на енергија и паметни технологии: <http://sky.mk/biznis/472551-samitot-na-makedonija2025-povikuva-na-odrzhliv-ekonomski-razvoj-so-akcent-na-obnovlivi-izvori-na-energija-i-pametni-tehnologii>
59. Самитот на Македонија2025 повикува на одржлив економски развој со акцент на обновливи извори на енергија и паметни технологии:  
<http://makfax.com.mk/ekonomija/makedonija/samitot-na-makedonija2025-povikuva-na-odrzliv-ekonomski-razvoj-so-akcent-na-obnovlivi-izvori-na-energija-i-pametni-tehnologii>
60. САМИТОТ НА МАКЕДОНИЈА2025 ПОВИКУВА НА ОДРЖЛИВ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ СО АКЦЕНТ НА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА И ПАМЕТНИ ТЕХНОЛОГИИ:  
<http://www.fakulteti.mk/news/16-09-26/samitot-na-makedonija2025-povikuva-na-odrzhliv-ekonomski-razvoj-so-akcent-na-obnovlivi-izvori-na-energija-i-pametni-tehnologii.aspx>
61. Самитот на Македонија2025 повикува на одржлив економски развој со акцент на обновливи извори на енергија и паметни технологии:  
<http://www.biznisvesti.mk/samitot-na-makedonija2025-povikuva-na-odrzhliv-ekonomski-razvoj-so-akcent-na-obnovlivi-izvori-na-energija-i-pametni-tehnologii/>
62. Петти Самит на Македонија2025:  
<https://www.youtube.com/watch?v=RjC47LDXqM0>
63. <http://www.kurir.rs/region/makedonija/video-makedonija-2025-dimovski-bilateral-na-pitanja-resiti-pre-ulaska-u-eu-clanak-2501181>
64. Самит на Македонија 2025: Да се искористат обновливите извори на енергија:  
<https://www.youtube.com/watch?v=5KRH6ilgsY>
65. Самит Македонија 2025: Обновливите извори, идни чекори за развој во Македонија:  
<https://www.youtube.com/watch?v=mFmNpGD1Wms>
66. Мартиновски: Реинтеграција региона за нова радна места: <http://www.tanjug.rs/full-view1.aspx?izb=278555>
67. Završen peti samit "Makedonija 2025"  
<http://www.blic.rs/vesti/svet/završen-peti-samit-makedonija-2025/6lcb8jb>
68. Македонија 2025: Политичката криза да се реши на демократски начин:  
<http://mrt.com.mk/node/31771>
69. Продолжува самитот на „Македонија 2025“: <http://mrt.com.mk/node/35473>
70. „Македонија 2025“: Развој на нови технологии и искористување на обновливите извори на енергија: <http://mrt.com.mk/node/35457>
71. Компаниите да пласираат производи со стандарди над светските:  
<http://mrt.com.mk/node/35485>



72. Самит Македонија 2025: Обновливите извори во центарот на дискусиите:  
<http://plusinfo.mk/vest/90338/samit-makedonija-2025-obnovlivite-izvori-vo-centarot-na-diskusiite>
73. Заврши петтиот самит „Македонија 2025“ кој два дена се одржуваше во Скопје:  
<http://meta.mk/zavrshi-pettiot-samit-makedonija-2025-koj-dva-dena-se-odrzhuvashe-vo-skopje/>
74. Продолжува Традиционалниот Самит на Македонија 2025:  
<http://a1on.mk/wordpress/archives/658530>
75. Продолжува традиционалниот Самит на Македонија 2025:  
<http://vecer.mk/ekonomija/prodolzhuva-tradicionalniot-samit-na-makedonija-2025>
76. Продолжува Традиционалниот Самит на Македонија 2025:  
<http://reporter.mk/2016/10/21/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0/>
77. Продолжува Традиционалниот Самит на Македонија 2025  
<http://www.alfa.mk/News.aspx?ID=114583#.WBC2zOB97IU>
78. Продолжува традиционалниот самит на Македонија2025  
[http://kanal5.com.mk/vesti\\_detail.asp?ID=108931](http://kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=108931)
79. Самит Македонија 2025: Обновливите извори, идни чекори за развој во Македонија:  
<http://kurir.mk/makedonija/vesti/samit-makedonija-2025-obnovlivite-izvori-idni-chekori-za-razvoj-vo-makedonija/>
80. Самит Македонија 2025 – Обновливите извори идни чекори за развој во Македонија:  
<http://a1on.mk/wordpress/archives/658717>
81. Самит Македонија 2025 - Обновливите извори идни чекори за развој во Македонија:  
<http://sitel.com.mk/samit-makedonija-2025-obnovlivite-izvori-idni-chekori-za-razvoj-vo-makedonija>
82. САМИТ МАКЕДОНИЈА 2025 - ОБНОВЛИВИТЕ ИЗВОРИ ИДНИ ЧЕКОРИ ЗА РАЗВОЈ ВО МАКЕДОНИЈА:  
<http://www.vest.mk/default.asp?ItemID=271786EA5D7E52419C30361EB7EC64DC>
83. Економски Самит: Долг е патот на Македонија до обновливи извори на енергија:  
<http://24vesti.mk/ekonomski-samit-dolg-e-patot-na-makedonija-do-obnovlivi-izvori-na-energija>
84. Počivalšek v Makedoniji poudaril pomembnost sodelovanja med državami v regiji:  
<https://www.sta.si/2316587/pocivalsek-v-makedoniji-poudaril-pomembnost-sodelovanja-med-drzavami-v-regiji>

85. Macedonia2025 summit- Macedonia should use renewable energy sources:  
<http://english.republika.mk/macedonia-2025-summit-macedonia-should-use-renewable-energy-sources/>
86. Regional and European Integration, Tech Development to Be Discussed at Macedonia 2025 Business Summit  
<http://www.independent.mk/articles/37760/Regional+and+European+Integration%2C+Tech+Development+to+Be+Discussed++at+Macedonia++Business+Summit>
87. ВО ПРОДАЖБА НОВИОТ БРОЈ (октомври 2016):  
<http://ekonomijaibiznis.mk/News.aspx?id=21492>
88. ГОДИШНИОТ САМИТ НА МАКЕДОНИЈА2025 СТАНА ВОДЕЧКА ПЛАТФОРМА ВО РЕГИОНОТ: <http://ekonomijaibiznis.mk/News.aspx?id=21480>
89. Razvojot na regionalna sorabotka odzema mnogu vreme no e sushtinski za odrzhлива idnina <http://bi.mk/razvojot-na-regionalna-sorabotka-odzema-mnogu-vreme-no-e-sushtinski-za-odrzhliva-idnina/>
90. Најава: Интервју со Проф.Др. Шуичи Фукуда: <http://enauka.mk/najava-intervju-prof-shuichi-fukuda/>
91. Михал Клочек – Суштината на Електричните Возила и колку сме (малку) оддалечени до создавање „паметна подвижност“ во градовите:  
<http://www.smartportal.mk/kompanii/licnosti/intervju-mihal-klocek/>
92. Одоне: Паметните градови треба да ги направат граѓаните и компаниите, не само администрацијата: <http://www.inovativnost.mk/?p=20955>
93. Интервју со Коста Барјаба – Експерт за јавни политики и професор на Универзитетот во Тирана: Пазарите ќе произведат идеологија на успех:  
<http://www.biznisvesti.mk/intervju-so-kosta-barjaba-ekspert-za-javni-politiki-i-profesor-na-univerzitetot-vo-tirana-pazarite-ke-proizvedat-ideologija-na-uspeh/>
94. Технолошките достигнувања на најдобрите светски компании на тацна во Скопје: <http://www.marili.com.mk/dropion/?page=1035>
95. Мерење на прогресот на економскиот развој, панел на Самитот на Македонија2025 во Скопје: <http://denar.mk/124255/ekonomija/merenje-na-progresot-na-ekonomskiot-razvoj>
96. Интервју со Петер Казначеев, Менаџинг партнер, Khaznah Strategies LTD. Ќе биде ли нафтата главен извор на енергија во следните 50 години?:  
<http://faktor.mk/kje-bide-li-naftata-glaven-izvor-na-energija-vo-slednite-50-godini?>
97. Сљедеће недеље почиње пословни Самит Македонија2025:  
<http://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=225269>
98. Бизнес Форум в Скопие - събитие от световна класа за динамичните професионалисти от Балканите: <http://www.bgonair.bg/economy/2016-10-05/biznes-forum-v-skopie-sabitie-ot-svetovna-klasa-za-dinamichnite-profesionalisti-ot-balkanite>



99. Makedonija: Predrasude prema uspešnim ženama i dalje prisutne:  
<http://www.blic.rs/vesti/svet/makedonija-predrasude-prema-uspesnim-zenama-i-dalje-prisutne/9191r99>
100. "Za napredak potrebno da region saraduje"  
[http://www.b92.net/biz/vesti/region.php?yyyy=2016&mm=10&dd=23&nav\\_id=1191261](http://www.b92.net/biz/vesti/region.php?yyyy=2016&mm=10&dd=23&nav_id=1191261)
101. Makedonija: Izrael kao primer vezivanja dijaspore za maticu:  
<http://www.blic.rs/vesti/svet/makedonija-izrael-kao-primer-vezivanja-dijas-pore-za-maticu/hre64yl>
102. "Nisu imali ni liniju za Brisel, a gde su sada":  
[http://www.b92.net/biz/vesti/region.php?yyyy=2016&mm=10&dd=21&nav\\_id=1190436](http://www.b92.net/biz/vesti/region.php?yyyy=2016&mm=10&dd=21&nav_id=1190436)
103. Сарадњом до максималног коришћења извора обновљиве енергије:  
<http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/5/ekonomija/2496701/saradnjom-do-maksimalnog-koriscenja-izvora-obnovljive-energije.html>
104. Улогата на жените како водачи кон одржлива иднина – тема на Самитот „Македонија 2025“: <http://www.marili.com.mk/dropion/?page=1069>
105. Интервју со Домагој Симечки, консултант за М2М технологија на Телеком Австрија: <http://www.biznisvesti.mk/intervju-so-domagoj-simechki-konsultant-za-m2m-tehnologija-na-telekom-avstrija/>
106. Интервју со Ливио Страка, Шеф на Меѓународна анализа на политики на Европската централна банка: <http://www.biznisvesti.mk/intervju-so-livio-straka-shef-na-megunarodna-analiza-na-politiki-na-evrofskata-tsentralna-banka/>

#### Social media:

- Facebook

<https://www.facebook.com/Macedonia.2025/?fref=nf>  
<https://www.facebook.com/events/314342462291327/>

- Twitter

<https://twitter.com/Macedonia2025>

- LinkedIn

[https://www.linkedin.com/company/home?trk=nav\\_responsive\\_sub\\_nav\\_companies](https://www.linkedin.com/company/home?trk=nav_responsive_sub_nav_companies)